



ОГЛАС БР.19/2013 за продажба на движни и недвижни ствари

НЕДВИЖНИ СТВАРИ				
Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Процента/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
1		2	3	4
1	Регионална дирекција Скопје бр.24-46/120 Електронска јавна аукција	Стан бр.001 и соодветен дел од заедничките простории, К.П. 481, ул. КОЗАРА БР.13, згр.1, намена на згр. 510, влез 001, Кат ПР, внатрешна површина од 51 м2 и двор и под зграда со површина 12/267	2.434.443,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул.Козара бр.13, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.11.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Ариф Алили, тел.076/464-958
		Стан бр.002 и соодветен дел од заедничките простории, К.П. 481, ул.КОЗАРА БР.13, згр.1, намена на згр. 510, влез 001, Кат ПР, внатрешна површина од 33 м2 и двор и под зграда со површина 8/267	1.597.956,00	
ДВИЖНИ СТВАРИ				
2	Регионална дирекција Кавадарци бр.24-4802/3 Трета електронска јавна аукција	ТМВ ФАП VE-532-BF, 1992 година	229.500,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Велес на ул. Скопски пат бб, секој работен ден од 10 до 12 ч. Јавна аукција: На 14.11.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел.076/446-584
		ТМВ ЗАСТАВА, VE-897-BO, 1992 година	275.400,00	
3	Регионална дирекција Штип бр.2216-4493/700/4-3 Дваесет и трета електронска јавна аукција	ПМВ Автобус Санос, KU-796-CZ, 1990 година	160.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Центар за заплениети движни ствари ул. Железничка бб Неготино, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 14.11.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел. 075/402-632
4	Регионална дирекција Штип бр.2136-31/06080-40223/7 Прва електронска јавна аукција	ПМВ ФОЛКСВАГЕН PASAT, ST-022-IU, 2011 година	1.200.000,00	
5	Регионална дирекција Штип бр.24-575/274-1 Петта електронска јавна аукција	ПМВ Опел Омега Б Караван, SR-596-CB, 1998 година (неисправно)	70.000,00	
6	Дирекција за големи даночни обврзници бр. 23-4763/1 Четириесетта електронска јавна аукција	Цистерна Пропан бутан ГОРИЦА, BE-118-UB, 1980 година	450.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-208-UY, 1988 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-220-UY, 1988 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-223-UY, 1988 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-429-BG, 1988 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-627-UY, 1988 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-629-UY, 1992 година	280.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-645-UY, 1984 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-650-UY, 1992 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-702-UT, 1988 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-706-UB, 1984 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-716-UB, 1978 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-719-UT, 1988 година	200.000,00	
		Влекач СКАНИА, BE-721-UT, 1989 година	200.000,00	
Влекач СКАНИА, BE-722-UT, 1988 година	200.000,00			
Цистерна за плин ГОРИЦА, BE-746-UP, 1981 година	450.000,00			
Цистерна пропан бутан ГОРИЦА, BE-812-UP, 1981 година	450.000,00			
Цистерна за плин ГОРИЦА, BE-885-UP, 1981 година	450.000,00			
7	Регионална дирекција Битола бр.22-16/6-12/7 Шеста електронска јавна аукција	Машина за бризгање пластична маса BATENFELD BSKM 45/20 NO 339, 1977 година	135.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Битола на ул. Индустриска бб, секој работен ден од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 14.11.2013 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Наташа Кочишка, тел.076/464-027
8	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-13/2 Втора електронска јавна аукција	Машина за шиене на ткаенини SIRUBA 757 K-516 H4-35GA	16.650,00	
		Машина за шиене на ткаенини SIRUBA L819-X1	16.650,00	
		Машина за шиене на ткаенини ZOJE ZJ8800A	16.650,00	
		Машина за сечење-нож POLAR MONH, модел 82 EL Masch 68/0841	220.500,00	
		Машина-преса за сечење КАЕВ	37.800,00	
		Машина за отпакување ПП влакна	117.000,00	
		Машини за шиене TSPИЦАП 6150ГЦ-6150X, количина 2	18.000,00	
		Машини за шиене TSPИЦАП ДБМ ДБМ-6150-003 СТЕП, количина 4	40.500,00	
9	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-6/11 Слободна комерцијална продажба	Гумици Форшеда ф 75, количина 60	/	
		Гумици Форшеда ф 110, количина 195	/	
		Гумици Форшеда ф 140, количина 53	/	
		Гумици Форшеда ф 200, количина 34	/	
		Сепаре дрво платно, количина 18	3.500,00	
10	Регионална дирекција Штип бр.2409-6876/1776/3 Деветнаесетта електронска јавна аукција	Маси дрвени количина 10	1.300,00	
		Округла маса, количина 9	1.300,00	
		Маси гранит, количина 7	5.500,00	
		Томограф од 3060 кг.	2.500.000,00	
12	Регионална дирекција Тетово бр.2419/3578-Г/3-5 Петта електронска јавна аукција	ЦД ЛЕБ И СОЛ, количина 14400	335.923,00	
		ЦД АРЕА-ШИПКИ, количина 6900	160.963,00	
		ЦД ВРЕЈК, количина 2000	46.656,00	
		ЦД ИГОР ЦАМБАЗОВ, количина 1000	23.328,00	
		ЦД ДАНИЕЛА, количина 2000	46.656,00	
		ЦД АРЕА СО КУТИИ, количина 2325	54.238,00	
		ЦД КАРОЛИНА СО КУТИИ, количина 1350	31.493,00	
		ЦД ВЛАТКО СТЕФАНОВСКИ, количина 1000	23.328,00	
		ЦД КАРОЛИНА-СО ШИПКА, количина 1600	37.325,00	
		ЦД ЗЛАТКО ОРИГАНСКИ, количина 600	13.997,00	
		ЦД МЕШАНИ СО КУТИИ, количина 896	20.903,00	
		ЦД ДАЛТОНС, количина 900	20.995,00	
		ЦД КИСМЕТ, количина 500	11.664,00	
		ЦД ВЛАДО ЈАНЕВСКИ, количина 600	13.997,00	
		ЦД КРИСТИНА АРНАУДОВА, количина 1477	34.456,00	
		ЦД ПЕТАР ГРАШО, количина 600	13.997,00	
		ЦД НОКАУТ, количина 955	22.279,00	
		ЦД СИМЕНС КОМПИЛАЦИЈА, количина 500	11.664,00	
		ЦД ЗДРАВКО ЧОЛИЧ СО КУТИИ, количина 900	20.995,00	
		ЦД МИЗАРТ СО КУТИИ, количина 800	18.662,00	
		ЦД НАЈДОВРО ОД МАКЕДОНИЈА, количина 1000	23.328,00	
		ЦД АРЕА СО КАРТОН, количина 350	8.165,00	
		ПРИНТЕР ХП, количина 1	583,00	
		ЦД МЕШАНИ-ШИПКА И КУТИЈА, количина 2417	56.384,00	
МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ЕРИКСОН, количина 1	583,00			
13	Регионална дирекција Штип бр.2219-12/1969-6 Втора електронска јавна аукција	Канцелариско биро, количина 2	7.000,00	
		Канцелариски стол дрвен, количина 5 (оштетен)	2.500,00	
		Компјутер Пентиум куќиште, количина 2	20.000,00	
		Штампач ХП 6-Л, количина 1	6.000,00	
		Клима, количина 2 (оштетени)	17.000,00	
14	Регионална дирекција Скопје бр.24-46/118 Девета електронска јавна аукција	МЕГА ЛАЈТ, количина 135	8.302.500,00	
		БИЛБОРД, количина 56	1.722.000,00	
		СИТИ ЛАЈТ, количина 335	5.150.625,00	
15	Регионална дирекција Скопје бр.24-46/119 Прва електронска јавна аукција	Кафе мат, количина 1	61.000,00	
		Двосед еко кожа, количина 4	40.000,00	
		Фотељи еко кожа, количина 3	18.000,00	
		Маси дрвени, количина 3	9.000,00	

1) За стварите кои се предмет на електронска ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1), може да учествуваат само оние лица кои претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 11.11.2013 година (понеделник), на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.

Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.

Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервис кои ги обезбедува УЈП.

Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>

Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираните депозити.

Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламирации не се примаат.

На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.

2) За стварите кои се предмет на електронска СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1), сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба.

Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламирации не се примаат.

Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 14.11.2013 година (четврток), на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>

Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.